

# организатор на мали делови со рака што може да се свитка за 1693EL

1693EL.3



## Profiles


---



## Product features

Организаторот за преклопување на мали делови се монтира на столбот на електричната поправка на Униор и обезбедува оптимално поставување за него. Поставувањето ќе ја направи работата поудобна и попродуктивна бидејќи помалите делови ќе бидат токму таму каде што ви требаат и нема да мора да се свртите кон работната маса за да пристапите до неа. Организаторот на деловите може да се ротира 90 ° лево или десно, раката што може да се свитка е долга 500 mm и ви овозможува да го повлечете организаторот преку велосипедот доколку е потребно или да го свиткате надвор од работната површина кога не го користите. Организаторот е компатибилен со сите големини на пластични кутии во нашата палета.

- Пластичните кутии не се вклучени во организаторот и се продаваат одделно.



L

L1

B

R



629026

360.5

500


65

520

3910

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Usage (pictures)



## Accessories



Пластична кутија , 3 комада во сет